



Централна кооперативна банка АД Скопје

Тарифа на надоместоци за услугите во платниот промет во земјата што ги врши Централна кооперативна банка АД Скопје				
Тариф став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот	
			Правни лица	Физички лица
A.II.1.	Уплата-исплата во готови пари од правни и физички лица			
A.II.1.1.	Уплати во готово од правни лица кон сметка отворена во друга Банка			
A.II.1.1.1.	Уплати во готово од правни лица кон сметка отворена во друга Банка (дневен пазар и сл.)	уплата	0,5% од износот на уплатата мин.50 ден	/
A.II.1.2.	Уплати од физички лица			
A.II.1.2.1.	Уплати до 1.000,00 денари на сметка на учесник отворена во Банката	уплата	/	30.00 ден.
A.II.1.2.2.	Уплати до 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена во Банката	уплата	/	40.00 ден.
A.II.1.2.3.	Уплати над 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена во Банката	уплата	/	50.00 ден.
A.II.1.2.4.	Уплати до 1.000,00 денари на сметка на учесник отворена во друга Банка	уплата	/	60,00 ден. за налог- КИБС 250,00 ден. за налог-МИПС
A.II.1.2.5.	Уплати до 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена во друга Банка	уплата	/	80,00 ден. за налог- КИБС 250,00 ден. за налог-МИПС
A.II.1.2.6.	Уплати над 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена во друга Банка	уплата	/	0,04% мин.100,00 ден макс.400,00 ден за налози КИБС 0,06% мин.250,00 ден макс.1.000,00 ден. за налози МИПС
A.II.1.2.7.	Уплати на сметка на брокерско друштво	уплата	0,02% мин 40,00 ден. макс.1.000,00 ден.	/
A.II.1.2.8.	Уплати на сметка на Банката	уплата	без надомест	без надомест
A.II.1.2.9.	Уплата на ковани пари (монети) на сметка на учесник отворена во Банката (за вредност над 1.000 ден.)	уплата	5 % од износот, минимум 100,00 ден.	5 % од износот, минимум 100,00 ден.
A.II.1.2.10.	Уплати за режиски трошоци на сметка на учесник отворена во Банката (согласно Договор)	уплата	/	до 1.000,00=30,00 ден. Од 1.000,00 до 5.000,00=40,00ден над 5.000,00=50,00 ден.
A.II.1.2.11.	Уплати од нерезиденти на сметка на учесник отворена во друга Банка	уплата	/	до 5.000,00 ден 90,00 ден.за налог- КИБС 300,00 ден.за налог-МИПС над 5.000,00 ден 120,00 ден.за налог- КИБС 300,00 ден.за налог-МИПС
A.II.1.3.	Уплата на дневен пазар			
A.II.1.3.1.	Уплата на дневен пазар	налог / уплата	до 12 часот без надомест по 12 часот 0,10% мин. 30,00 ден.	/
A.II.1.4.	Исплати во готови пари од трс сметки отворени во Банката			
A.II.1.4.1.	Налози за исплата на готовина од трансакциска сметка (освен исплати поврзани со кредитно/депозитно работење)	налог	0,40% од износот мин.70,00 ден. макс. 5.000,00 ден.	0,15% од износот мин.25,00 ден. макс. 5.000,00 ден.
A.II.2.	Работење со средства на сметка на учесник (безготовински плаќања)			
A.II.2.1.	Налози и промет извршени во интерен клиринг			
A.II.2.1.1.	налози за пренос на средства во корист на сметките на Банката	налог	без надомест	без надомест
A.II.2.1.2.	налози за пренос на средства во корист на сметки на клиентите на Банката	налог	до 10.000,00=25,00 ден. над 10.001,00=35,00 ден.	до 10.000,00=25,00 ден. над 10.001,00=35,00 ден.
A.II.2.1.3.	налози за пренос на средства доставени во електронска форма или со образец ПП-53	налог	5,00 ден.	5,00 ден.
A.II.2.2.	Налози и промет извршени во МИПС			
A.II.2.2.1.	налози на износ до 100.000,00 ден	налог	250,00 ден.	230,00 ден.
A.II.2.2.2.	налози на износ од 100.001,00 до 1.000.000,00 ден.	налог	250,00 ден.	250,00 ден.
A.II.2.2.3.	налози на износ над 1.000.001,00 ден.	налог	0,01% од износот мин.250,00 ден.	0,01% од износот мин.250,00 ден.
A.II.2.2.4.	-налози за пренос на средства доставени во електронска форма или со образец ПП-53	налог	80,00 ден.	80,00 ден.
A.II.2.3.	Налози и промет извршени во КИБС			
A.II.2.3.1.	налози на износ до 10.000,00 ден.	налог	42,00 ден.	42,00 ден.
A.II.2.3.2.	налози на износ од 10.001,00 ден. до 50.000,00 ден.	налог	50,00 ден.	50,00 ден.
A.II.2.3.3.	налози на износ над 50.001,00 ден.	налог	50,00 ден.	50,00 ден.
A.II.2.3.4.	-налози за пренос на средства доставени во електронска форма или со образец ПП-53	налог	20,00 ден.	20,00 ден.

Тариф став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот	
			Правни лица	Физички лица
А.И.3.	Работење со средства на сметки на индиректни учесници во МИПС			
А.И.3.1.	Налози и промет за индиректни учесници во МИПС			
А.И.3.1.1.	налози и промет за индиректни учесници во МИПС	налог	50.00 ден.	/
А.И.4.	Работење со средства на сметки со посебни намени			
А.И.4.1.	Работење со средствата на сметки за исплата на плати и надоместоци	долговен пром/нал.	без надомест	без надомест
А.И.4.2.	Работење со средствата на сметки за други намени	долговен пром/нал.	согласно Договор	согласно Договор
А.И.5.	Работење со средства на денарски сметки на нерезиденти			
А.И.5.1.	Работење со средства на денарски сметки на нерезиденти	долговен пром/нал.	Согласно тарифата за ПП со странство	Согласно тарифата за ПП со странство
А.И.6.	Извршување на основи за присилна наплата			
А.И.6.1.	Извршување на судски одлуки, налог од извршител и други извршни решенија (решенија од УЈП, Царина, ФПИОМ)	решение	1.500,00 ден. по решение + 50,00 ден. по кам.листа	1.200,00 ден. по решение + 50,00 ден. по кам.листа
А.И.6.2.	Извршување на решенија за судски такси	решение	1.000,00 ден. по решение	500,00 ден. по решение
А.И.6.3.	Извршување на акцептен налог	налог	200.00 ден.	/
А.И.6.4.	Налог за трансфер при делумно извршување на судски одлуки,налог од извршител и други извршни решенија (решенија од УЈП,Царина,ФПИОМ)	налог	поединечно делумно извршување 250,00 ден.	поединечно делумно извршување 250,00 ден.
А.И.6.5.	Поднесување на Задолжница за наплата - (надоместокот го плаќа доверителот кој поднесува задолжница)	налог	500.00 ден.	/
А.И.6.6.	Повлекување на Задолжница - (надоместокот го плаќа доверителот кој поднесува задолжница)	налог	500.00 ден.	/
А.И.7.	Пресметка на законска казнена камата по барање на правно или физичко лице			
А.И.7.1.	Пресметка на законска казнена камата по барање на правно или физичко лице	главница	300,00 ден + 50,00 ден. по промена +ДДВ	300,00 ден + 50,00 ден. по промена +ДДВ
А.И.8.	Давање потврди и известувања на барање на правно лице за состојба и движење на сметка (картица на хартија или во електронски облик)			
А.И.8.1.	Давање потврди и известувања на барање на правно лице за состојба и движење на сметка (картица на хартија или во електронски облик)	потврда известување картица	20,00 ден.од страна, мин. 200,00 ден.	20,00 ден.од страна, мин. 200,00 ден.
А.И.8.2.	Подготовка на периодичен извештај за промет и состојба на сметка и негово доставување до УЈП по електронски пат	запис по сметка/ извештај	150,00 ден. од запис / сметка	100,00 ден. од запис / сметка
А.И.8.3.	Надоместок за користење на фах	месец	100,00 ден.+ ДДВ	100,00 ден.+ ДДВ
А.И.9.	Давање препис на податоци од евиденцијата за блокирани сметки			
А.И.9.1.	Давање препис на податоци од евиденцијата за блокирани сметки	страница	20,00 ден.од страна, мин. 500,00 ден.	20,00 ден.од страна, мин. 500,00 ден.
А.И.10.	Изработка преписи од изводи, налози и сл.			
А.И.10.1.	Изработка на преписи од изводи, налози и друго	извод-налог	50,00 ден. +ДДВ	50,00 ден. +ДДВ
А.И.10.2.	Изработка на дупликат/овл. картичка на доносител на налози/имател на трансакциска сметка	картичка	50,00 ден. +ДДВ	без надоместок
А.И.10.3.	Изработка на изводи по барање на клиент за затворена ТРС	сметка	500,00 ден. до 10 изводи + 50,00 ден. за секој нареден	500,00 ден. до 10 изводи + 50,00 ден. за секој нареден
А.И.11.	Давање на определени податоци на барање на учесниците во платен промет			
А.И.11.1.	Давање на определени податоци на барање на учесниците во платен промет	извештај за бонитет	300,00 ден.+ ДДВ	150,00 ден.+ ДДВ
А.И.11.2.	Давање на определени податоци по барање на нотар/извршител/адвокат и сл.	Известување	500,00 ден. до 10 податоци + 10 ден. за секој нареден + ДДВ	500,00 ден. до 10 податоци + 10 ден. за секој нареден + ДДВ
А.И.12.	Блокада / деблокада на сметка и измена на блокада/деблокада			
А.И.12.1.	Блокада / деблокада на сметка и измена на блокада/деблокада	фиксен износ	250,00 ден. по пратка	250,00 ден. по пратка
А.И.13.	Отворање на сметка			
А.И.13.1.	Отворање на сметка	сметка	без надомест (итно отворање 200,00 ден.)	без надомест (итно отворање 200,00 ден.)
А.И.14.	Водење (управување) на сметка			
А.И.14.1.	Водење на сметки на физички лица од хуманитарен карактер	месечен паушал	/	без надомест

Тариф став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот	
			Правни лица	Физички лица
А.ИИ.14.2.	Водење на сметки на правни и физички лица (освен сметки за кредитни картички)	месец	Според долговен промет -од 0 до 500.000=300 ден -од 500.001-1.000.000 =500 ден -од 1.000.001-2.000.000=700 ден -над 2.000.000=1.100,00 ден	Сметки кај кои во тековниот месец има долговен промет -од 1 до 100.000,00=40,00 ден. Над 100.001,00=50,00 ден.
А.ИИ.14.3.	Водење на сметки на индиректни учесници во МИПС системот	месечен паушал	Аконтативно 200,00 ден.	/
А.ИИ.14.4.	Водење на сметки (трансакциски) во денари за кои во последните 24 месеци не се евидентирани промени на состојбата на средствата (освен камати и провизии), а се со салда до 500,00 ден	годишен паушал	Максимум 500,00 ден.	Максимум 500,00 ден.
А.ИИ.14.5.	Водење на сметки на прави лица овластени за управување со станбени загради односно менаџирање со заедничките простории, сметки на куќни совети, заедници на сопственици на станбени згради и сл.	месечен паушал	100,00 ден	/
А.ИИ.14.6.	Сметки со посебни режим на работа (Ескроу сметки и сл.)	месечен паушал	6.000,00 ден	6.000,00 ден
А.ИИ.15.	Затворање на сметка по барање на учесникот (освен по судско решение или закон)			
А.ИИ.15.1.	Затворање на сметка по барање на учесникот (освен по судско решение или закон)	сметка	1.000,00 ден.	200,00 ден.
А.ИИ.15.2.	Затворање на сметка по налог на надлежен орган или закон *(Доколку во моментот на затворање на сметката има помалку расположиви средства од предвидената тарифа, се наплатува до висина на истите)	сметка	1.000,00 ден.	300,00 ден.
А.ИИ.16.	Услуги на електронско банкарство			
А.ИИ.16.1.	Вклучување кон системот за електронско банкарство	клиент	без надомест	без надомест
А.ИИ.16.2.	Издавање на дигитален сертификат за користење на системот за ел. Банкарство (на токен)	сертификат	во висина на реален трошок мин.1500 ден. за сертификат поставен на USB-токен	во висина на реален трошок мин.300 ден. за сертификат поставен на USB-флеш меморија
А.ИИ.16.3.	Трансакции преку системот за електронско банкарство			
А.ИИ.16.4.	Налози и промет помеѓу резиденти извршени во интерен клиринг преку електронско банкарство			
А.ИИ.16.4.1.	налози за пренос на средства извршени во интерен клиринг	налог	до 10.000,00=7,00 ден над 10.001,00=11,00 ден	до 10.000,00=5,00 ден над 10.001,00=7,00 ден
А.ИИ.16.5.	Налози и промет помеѓу резиденти извршени во МИПС преку електронско банкарство			
А.ИИ.16.5.1.	налози на износ до 100.000,00 ден	налог	110,00 ден.	100,00 ден.
А.ИИ.16.5.2.	налози на износ над 100.000,00 ден.	налог	110,00 ден.	100,00 ден.
А.ИИ.16.6.	Налози и промет помеѓу резиденти извршени во КИБС преку електронско банкарство			
А.ИИ.16.6.1.	налози на износ до 10.000,00 ден.	налог	15,00 ден.	15,00 ден.
А.ИИ.16.6.2.	налози на износ од 10.001,00 ден. до 50.000,00 ден	налог	20,00 ден.	15,00 ден.
А.ИИ.16.6.3.	налози на износ над 50.001,00 ден.	налог	20,00 ден.	20,00 ден.
А.ИИ.16.7.	Месечен надомест за користење на системот за електронско банкарство			
А.ИИ.16.7.1.	Месечен надомест за користење на системот за електронско банкарство	месечен паушал	без надомест	без надомест
А.ИИ.16.8.	Платен промет во денари со нерезиденти извршени преку електронско банкарство			
А.ИИ.16.8.1.	Денарски трансакции (одливи) од нерезидент кон клиент во други банки извршени преку електронско банкарство	Износ на трансакцијата	0,1% мин.300,00 ден. мак.15.000,00 ден.	0,1% мин.300,00 ден. мак.15.000,00 ден.
А.ИИ.16.8.2.	Денарски трансакции од нерезидент кон клиент во Банката извршени преку електронско банкарство (интерни трансакции)	фиксен износ	200,00 ден.	200,00 ден.
А.ИИ.16.8.3.	Денарски трансакции од резидент кон нерезидент во други банки извршени преку електронско банкарство	Износ на трансакцијата	0,1% мин.200,00 ден. мак.15.000,00 ден.	0,1% мин.200,00 ден. мак.15.000,00 ден.
А.ИИ.16.8.4.	Денарски трансакции од резидент кон нерезидент во Банката извршени преку електронско банкарство (интерни трансакции)	фиксен износ	100,00 ден.	100,00 ден.
А.ИИ.17.	Трајни налози			
А.ИИ.17.1.	Трајни налози за режиски трошоци од сметки на физички лица на сметки на правни лица со кои Банката има склучено Договор (струја, вода, парно и сл	налог	/	без надомест
А.ИИ.17.2.	Трајни налози – пренос на средства кон сметки на истиот клиент во Банката (празнење на собирни сметки)	налог	без надомест	без надомест
А.ИИ.17.3.	Трајни налози – пренос на средства од сметки на физички лица кон сметката на Банката (по основ на рата од кредит, парични картички и друго)	налог	/	без надомест
А.ИИ.17.4.	Трајни налози – пренос на средства кон други сметки по разни основи	налог	Како тариф.ставка 2	Како тариф.ставка 2



Централна кооперативна банка АД Скопје

Тарифа на надоместоци за услугите во платниот промет со странство што ги врши Централна кооперативна банка АД Скопје

Тарифен Став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот
AIII.1.	Плаќање во странство/ностро дознаки		
AIII.1.1.	Ностро дознака за домашно правно лице (SHA/BEN fees)	Износ на дознаката	0,25% (или мин. 600,00 ден. - макс 61.200,00 ден.) + 300,00д SWIFT
AIII.1.2.	Ностро дознака за странско лице-нерезидент (SHA/BEN fees)	Износ на дознаката	0,25% (или мин. 12 ЕУР) + 5 ЕУР SWIFT
AIII.1.3.	Подигање девизи-ефектива за службен пат за домашно правно лице	Износ на трансакцијата	0,35% (мин. 500,00 ден. макс 12.000,00 денари)
AIII.1.4.	Подигање девизи-ефектива од странско лице-нерезидент	Износ на трансакцијата	0,4% (мин. 10,00 ЕУР)
AIII.1.5.	Ностро дознака за домашно физичко лице-резидент (SHA/BEN fees)	Износ на трансакцијата	0,25% (или мин. 400,00 ден. макс. 61.200,00 ден.) + 300,00д SWIFT
AIII.1.6.1	Ностро дознака -Резидент - ПРАВНО лице (OUR fees)	Износ на трансакцијата	0,25% (или мин. 500 ден -макс.61.200 ден)+300 ден SWIFT + дополнителен трошок за дознаки (противвредност) до 12.500 еур = 1550 ден, (за други валути освен еур=2100 ден.) од 12.501 еур до 25.000 еур = 2500 ден, од 25.501 еур до 50.000 еур = 3100 ден, над еур 50.001 =4000 ден
AIII.1.6.2	Ностро Дознака-Резидент - ФИЗИЧКО лице (OUR fees)	Износ на трансакцијата	0,25% (или мин. 500 ден -макс.61.200 ден)+300 ден SWIFT + дополнителен трошок за дознаки (противвредност) до 12.500 еур = 1550 ден, (за други валути освен еур=2100 ден.) од 12.501 еур до 25.000 еур = 2500 ден, од 25.501 еур до 50.000 еур = 3100 ден, над еур 50.001 =4000 ден
AIII.1.7.	Ностро Дознака-Нерезидент ПРАВНО и ФИЗИЧКО лице (OUR fees)	Износ на трансакцијата	0,25% (или мин.12 еур) + 5 еур SWIFT + дополнителен трошок за дознаки (противвредност) до 12.500 еур = 25 еур (за други валути освен еур=35 еур), од 12.501 еур до 25.000 еур = 40 еур, од 25.000 еур до 50.000 еур = 50 еур, над 50.001 еур = 70 еур
AIII.1.8.	Дознаки од резидент во корист на клиенти на Банката	Износ на дознаката	300.00 ден.
AIII.1.9.	Дознаки од нерезидент во корист на клиенти на Банката	Износ на дознаката	10,00 ЕУР
AIII.1.10.	Трансфер на девизи во домашни банки од сопствена на сопствена сметка	Фиксен износ	1.200,00 ден. (или 20,00 ЕУР)
AIII.1.11.	Ностро дознака за плаќања кон клиенти на групацијата на ЦКБ	Износ на дознаката	0,10% (или мин. 300,00 ден. - макс. 2.000,00 ден.)
AIII.2.	Ностро кредитиви		
AIII.2.1.	Отварање покриен кредитив	Износ на кредитивот	0,3% + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.500,00 ден. макс. 29.700 ден.) тромесечно
AIII.2.2.	Отварање на непокриен кредитив	Износ на кредитивот	0,9% + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.500,00 ден. макс. 90.000 ден.) тромесечно
AIII.2.3.	Конфирмација на кредитив со ангажирање на странска банка	Износ на кредитивот	0,5% месечно
AIII.2.4.	Реализирање на кредитив (прием и обработка на документи) прифаќање и плаќање на кредитив	Износ на кредитивот	0,25% (мин.600,00 ден.макс.61.200,00 ден) +300,00 ден. SWIFT порака
AIII.2.5.	Промена на услови во кредитивот	Фиксен износ	1.000,00 ден. + 300,00 ден. SWIFT
AIII.2.6.	Надомест при проверка и усогласување на документи со условите од кредитивот (доколку се неусогласени)	Фиксен износ	75 ЕУР или противвредност на износот за други валути
AIII.3.	Приливи од странство/лоро дознаки		
AIII.3.1.	Лоро дознака / прилив/ за домашно правно лице	Износ на дознаката	0,1% (мин. 500,00 ден.)
AIII.3.2.	Лоро дознака / прилив/ за странско лице	Износ на дознаката	0,1% (мин. 12,00 ЕУР)
AIII.3.3.	Внесување на девизи-ефектива од домашно правно лице	Износ	0,25% (мин. 250,00 ден.)
AIII.3.4.	Внесување на девизи-ефектива од странско лице-нерезидент	Износ	0,30% (мин. 10,00 ЕУР)
AIII.3.5.	Лоро дознака-Прилив-резидент физичко лице	Износ на дознаката	0,1% (мин. 400,00 ден.)
AIII.3.6.	Лоро дознака по основ на пензија за домашно физичко лице	Износ на дознаката	0,1% (мин. 400,00 ден.) Без провизија за износи до 10,00 ЕУР
AIII.3.7.	Интерни безготовински лоро девизни дознаки во корист на клиенти на банката	Износ на дознаката	Без надомест

Тарифен Став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот	
AIII.3.8.	Трансфер на девизи од домашни банки од сопствена на сопствена сметка	Фиксен износ	Без надомест	
AIII.3.9.	Лоро дознака / прилив/ од клиенти на групацијата на ЦКБ	Износ на дознаката	Без надомест	
AIII.4. Лоро акредитиви				
AIII.4.1.	Отворен лоро акредитив	Износ на акредитивот	0,1% (мин. 1.200,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)	
AIII.4.2.	Праќање и преглед на документи	Износ на акредитивот	0,2% + реален трошок за DHL	
AIII.4.3.	Измена на акредитив	Фиксен износ	1.000,00 ден.	
AIII.4.4.	Прилив по лоро акредитив	Износ на акредитивот	0,1% (мин.500,00 ден.)	
AIII.5. Ностро гаранции				
AIII.5.1. Издавање на платежна гаранција				
AIII.5.1.1.	Издавање на платежна гаранција со покритие - депозит	Износ на гаранцијата	0,3% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)	
AIII.5.1.2.	Издавање на платежна гаранција без покритие	Износ на гаранцијата	1% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 2.000,00 ден. макс. 60.000,00 ден.)	
AIII.5.2. Издавање на чинидбена гаранција				
AIII.5.2.1.	Издавање на чинидбена гаранција со покритие-депозит	Износ на гаранцијата	0,3% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)	
AIII.5.2.2.	Издавање на чинидбена гаранција без покритие	Износ на гаранцијата	0,8% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 2.000,00 ден. макс. 60.000,00 ден.)	
AIII.5.3. Издавање на тендерска гаранција				
AIII.5.3.1.	Издавање на тендерска гаранција со покритие-депозит	Износ на гаранцијата	0,25% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)	
AIII.5.3.2.	Издавање на тендерска гаранција без покритие	Износ на гаранцијата	0,6% тромесечно+ 300,00 ден. SWIFT (мин. 2.000,00 д. Макс. 60.000,00 д.)	
AIII.5.4.	Измена на гаранцијата	Фиксен износ	1.000,00 ден. + 300,00 ден. SWIFT	
AIII.5.5.	Конфирмација од странска банка	Износ на гаранцијата	0,5% месечно	
AIII.6 Лоро гаранции				
AIII.6.1.	Авизирање без обврска за банката	Износ на гаранцијата	0,1% (мин. 1.000,00 ден. - макс. 30.000,00 ден.)	
AIII.6.2.	Барање за наплата на гарантиран износ (протест на гаранција)	Износ на гаранцијата	0,1% (мин. 2.000,00 ден + реален DHL трошок)	
AIII.6.3.	Измена на условите	Фиксен износ	1.000,00 ден.	
AIII.7. Инкасо документи				
AIII.7.1.	Обработка на ностро инкасо документи	Износ на документите	0,3% (мин. 2000,00 ден. - макс. 30.000,00 ден.)	
AIII.7.2.	Плаќање по ностро инкасо документи (како за дознака)	Износ на документите	0,25% (или мин. 600,00 ден.мак 61.200,00 ден.) + 300,00 ден SWIFT	
AIII.7.3.	Обработка на лоро инкасо документи	Износ на документите	0,3% (мин. 1.000,00 ден. - макс. 30.000 ден) + реален DHL трошок	
AIII.7.4.	Прилив по лоро инкасо документи (како обичен прилив)	Износ на документите	0,1% (мин. 500,00 ден)	
AIII.8. Платен промет во денари со нерезиденти				
			Правни лица	Физички лица
AIII.8.1.	Денарски трансакции (одлив) од нерезидент кон клиенти во други Банки	Износ на трансакција	0,1% (мин. 600,00 ден./ 10,00 ЕУР, макс. 30.000,00 ден./ 500,00 ЕУР)	0,1% (мин. 600,00 ден./ 10,00 ЕУР, макс. 30.000,00 ден./ 500,00 ЕУР)
AIII.8.2.	Денарски трансакции (прилив) на резидент од нерезиденти од други Банки	Износ на трансакција	Без надомест	
AIII.8.3.	Денарски трансакции од резидент во корист на нерезидент во Банката (интерни трансакции)	Фиксен износ	150,00 ден. (или 2,50 ЕУР)	150,00 ден. (или 2,50 ЕУР)
AIII.8.4.	Денарски трансакции од нерезидент за клиент на Банката (интерни трансакции)	Фиксен износ	300,00 ден. (или 5,00 ЕУР)	300,00 ден. (или 5,00 ЕУР)
AIII.8.5.	Уплата на денари (ефектива) на сметка на нерезидент	Фиксен износ	300,00 ден. (или 5,00 ЕУР)	300,00 ден. (или 5,00 ЕУР)
AIII.8.6.	Исплата на денари (ефектива) од сметка на нерезидент	Износ на трансакција	0,20% (мин. 300,00 ден или 5,00 ЕУР)	0,20% (мин. 300,00 ден. или 5,00 ЕУР)
AIII.8.7.	Денарски трансакции (одлив) од резидент кон нерезидент во други Банки	Износ на трансакција	0,10% (мин. 250,00 ден.)	0,10% (мин. 250,00 ден.)
AIII.9. Други надоместоци за платен промет со странство				
AIII.9.1.	Исправка на погрешни податоци	Фиксен износ	1.000,00 ден. + реален трошок	
AIII.9.2.	Промена во инструкции	Фиксен износ	1.000,00 ден. + реален трошок	
AIII.9.3.	Повлекување на налог	Фиксен износ	1.500,00 ден. + реален трошок	
AIII.9.4.	Издавање на потврди, дупликат документи и слично	Потврда	1.000,00 ден. + реален трошок за поштарина	
AIII.9.5.	SWIFT – порака	Фиксен износ	300,00 ден. + реален трошок	
AIII.9.6.	Административни трошоци за разгледување и консултации во врска со девизни акредитиви и гаранци	Фиксен износ	1.000,00 ден. + реален трошок	
AIII.9.7.	Анализа на документи за идентификација на клиент правно лице-Нерезидент	клиент	25 ЕУР	
AIII.9.8.	Активирање на ограничена сметка на клиент правно лице-Нерезидент	сметка	10 ЕУР	
AIII.10. Надоместоци за вршење на услуги на странски банки				
AIII.10.1.	Надомест за одржување на сметка	Сметка	Согласно договор	

Тарифен Став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот	
AIII.10.2.	Трансфер на средства во корист на сопствена сметка во друга банка	Трансфер	Согласно договор	
AIII.10.3.	Трансфер на средства во корист на сметка на трета банка	Трансфер	Согласно договор	
AIII.10.4.	Пренос на средства (MT 103) со Трошоци OUR	Трансфер	10,00 ЕУР за износ до 12.500 ЕУР, а за износи над 12.500 ЕУР 0,10% макс. ЕУР 75,00 + реален трошок	
AIII.10.5.	Пренос на средства (MT 103) со Трошоци SHA/BEN	Трансфер	2,00 ЕУР	
AIII.10.6.	Дополнителни услуги (измени по даден налог)	Согласно договор	Согласно договор	
AIII.10.7.	Пренос на приливи од ЦКБ АД Софија кон клиенти на други домашни банки	Износ	0,1% (мин 300,00 ден. - макс. 12.000,00 ден.)	
AIII.11.	Отворање, водење и затворање на девизни сметки		Правни лица	Физички лица
AIII.11.1.	Отворање на девизна трансакциска сметка на Нерезидент	сметка	без надоместок	без надоместок
AIII.11.2.	Водење на девизна трансакциска сметка на Нерезидент	месец	5 ЕУР	2 ЕУР
AIII.11.3.	Затворање на девизна трансакциска сметка на Нерезидент (по барање на клиент при раскинување на деловен однос со банката)	сметка	20 ЕУР	20 ЕУР
AIII.11.4.	Отворање на девизна трансакциска сметка на Резидент	сметка	без надоместок	без надоместок
AIII.11.5.	Водење на девизна трансакциска сметка на Резидент	месец	50,00 ден.	без надоместок
AIII.11.6.	Затворање на девизна трансакциска сметка на Резидент (по барање на клиент при раскинување на деловен однос со банката)	сметка	500,00 ден.	без надоместок

Скопје, Февруари, 2022 година